



Адреса:

“Илинденска” 8  
1413  
населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Стојан Маневски

Советник за  
локален економски  
развој:

Маја Анастасовска

Советник -  
комунален  
инспектор  
и одговорен за  
општинскиот имот:

Марјан Јовановски

Советник - архитект  
за урбанистичко  
планирање:

Емилија Спировска

Волонтер на  
Мировен корпус и  
уредник на Бизнис  
гласник:

Ванеса Граунд

## Проектни активности на Општина Чашка

„СОБИРАЈ ДЕНЕС - МИСЛИ ЗА УТРЕ“

### ПРЕТВОРЕТЕ ГО ОТПАДОТ ВО НЕШТО КОРИСНО !!!

ПЕТ амбалажата ќе се собира во посебно  
предвидени контејнери и ќе се продава на  
откупните места за овој вид на отпад, а потоа

### САМИ ОДЛУЧЕТЕ ШТО СО ДОБИЕНИТЕ СРЕДСТВА

#### Поддржувачи на акцијата:

Општина Чашка  
ЈПКД “Тополка”  
ООУ “Тодор Јанев” - Чашка  
ООУ “Петре Поп Арсов” - Богомила  
ООУ “Лирија” - Горно Јаболчиште

Општина  
Чашка



Komuna e  
Çashkës



Континуирана акција  
за собирање на ПЕТ  
01.10.2008 - 10.12.2008

Цел на акцијата е подигнување на еколошката јавна свест за влијанието на  
пластичниот отпад (ПЕТ) врз околината.

Доколку сакате да се вклучите во акцијата Ве молиме ПЕТ отпадот да го  
доставите во некоја од училишните згради.

### Делегација на Советот на Европа и ЗЕЛС во посета на општина Чашка

Во рамките на проектот „Етика на локално ниво“ што ЗЕЛС го спроведува во  
соработка со Советот на Европа, во периодот 09-11 септември, во работна посета на  
Општина Чашка престојуваше делегација на ЗЕЛС и преставници од општините  
Тearце, Битола и Центар. Водач на тимот беше градоначалникот на Општина Тearце,  
г-дин Рами Керими.

Целта на посетата беше да се направи проценка на степенот на примена на етичките  
стандарди во секојдневната работа на општината. Проектот е насочен кон  
зголемување на транспарентноста, професионалноста, отчетноста, учеството на  
граѓаните и борбата против корупцијата.

Членовите на делегацијата остварија средба со градоначалникот Стојан Маневски како и  
со преставници Советот на Општина Чашка, вработените во општинската  
администрација, преставници на јавните претпријатија, локалните институции и  
установи, здруженијата на граѓани и бизнис заедницата.

По завршување со посетите во сите 6  
најуспешни општини, ЗЕЛС и Советот на  
Европа ќе организираат завршна  
конференција на која ќе бидат презентирани  
заклучоците од спроведената програма.



**Извадок од  
Профилот на  
Општина Чашка:**

Општина Чашка располага со значајни лежишта на неметални минерални ресурси, како на пример: момирок, кварц, бел и сив мермер, песок, глина и други, кои претставуваат солидна база за развој на соодветни индустриски капацитети.

[www.caska.gov.mk](http://www.caska.gov.mk)

**Дали знаете дека...**

На просторот на с. Горно Јаболчиште до Горно Бегово, поради големата надморска височина и ниската зимска температура, снегот се задржува над 150 дена во годината. Меѓу овие два локалитета постојат услови за развој за зимските спортови, како на пример: етапно скијање, трчање на скии и скијање по неуредени патеки.



## Проект на МСМЦ 'Транспарентна локална самоуправа'

Со финансиска поддршка на МЦМС, во рамки на проектот "Транспарентна локална самоуправа" беше отпечатена и промовирана брошурата "Како се трошат Вашите пари". Издавањето на брошурата представува реализирање на дел од усвоениот План за подобрување во областа на јавната етика, а со тоа се исполни една од задолжителните задачи на Општина Чашка во рамки на проектот на Советот на Европа и ЗЕЛС "Етика на локални ниво". Исполнувањето на оваа задача е овозможено благодарение на финансиската поддршка на МЦМС, при што е добиена брошура со современ дизајн и во вкупен тираж од 1300 примероци. На тој начин Општина Чашка успеа да ја реализира сопствената заложба за зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето, како и доближување до жителите. Брошурата можете да ја добиете во општината или на следниот линк:



<http://www.caska.gov.mk/mak/index.asp?id=231>

### Еколошки критериуми за туристичко сместување и за детергенти за рачно миење на садови

Министерството за животна средина и просторно планирање работи на усвојување на еколошките критериуми за туристичко сместување и за детергенти за рачно миење на садови. Целта за изготвување и реализација на овие критериуми е да се охрабри бизнис секторот да произведува или да го снабдува пазарот со производи и услуги со намалено влијание врз животната средина. Предлог еколошките критериуми за туристичко сместување и детергенти за рачно миење се објавени на web старанта [www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)

### Форуми во заедницата

Кон крајот на месецот беше одржана редовната форумска сесија во рамки на проектот "Форуми во заедницата". Представници на работните групи ги презентираа четирите предлог проекти од кои на последната сесија ќе бидат избрани најприоритетните. Предложените предлог-проекти се : **"Реконструкција на главниите улици во Горно и Долно Јаболчиште и на ул.Ацо Шойов во Чашка"**, **"Снабдување со вода за иење на жиџелиите во Бусилци"**, **"Изградба на повеќенамески спортишки терен во Чашка"** и **"Доопремување на планинарскиот дом Чејлес"**. Проектот или проектите кои ќе добијат најголем број на гласови од учесниците на форумот ќе биде она што во 2009 година ќе се реализира со средствата обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка од Општина Чашка.

